



Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија
Fondi për sigurim shëndetësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut

Скопје, 31 август 2019

СООПШТЕНИЕ

за квоти

Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија на Управен Одбор одржан на 30 август 2019 година донесе одлука за овозможување на издавање на лекови без квоти и за месец септември 2019 во аптеките кои се наоѓаат во туристичките центри кои припаѓаат на подрачните слиужби во Гевгелија, Охрид, Ресен и Струга како резултат на интензивна работа и заложби за овозможување на достапност на лекови на рецепт во текот на целиот месец, а не како досега, кога заради исполнетите квоти по одреден ден во месецот, аптеките остануваа без лекови за осигурениците.

Фондот за здравствено осигурување работи на намалување на ризикот од можни злоупотреби и од нерационално пропишување и користење на лековите со воведување на дополнителни процеси, апликации и контролни механизми.

Лекот на рецепт во аптеката осигурено лице може да го подигне само доколку се идентификува со лична карта односно пасош. Во случај кога осигуреното лице од здравствени или други причини не е во можност лично да го подигне лекот во аптеката, лекот на рецепт во негово име може да го подигне друго лице кое треба да се идентификува со своја лична карта, односно пасош.

Моделот на аптеки без квоти и во месец септември 2019 ќе се применува во 43 аптеки кои се лоцирани во туристичките центри на територијата на подрачните служби на Фондот во Гевгелија, Охрид, Ресен и Струга и тоа во следните места:

| ФЗО Подрачна служба | Населено место – туристички центар |
|----------------------------|---|
| ГЕВГЕЛИЈА | НОВА ДОЈРАН |
| ОХРИД | ОХРИД |
| ОХРИД | ПЕШТАНИ |
| РЕСЕН | КРАНИ |
| РЕССЕН | ЦАРЕВ ДВОР |
| СТРУГА | СТРУГА |

Напоменуваме дека до моментот на целосно укинување на квотите во сите аптеки во земјава, во месец септември во аптеките кои се вон горе наведените градови, издавањето на лекови на рецепт ќе се врши како и досега.